

<b>Организациона единица</b>	<b>Презиме</b>	<b>Име</b>	<b>Назив за позицијата</b>
<b>Сектор за урбанизам, комунални работи и заштита на животната средина</b>			
	Карајанова	Станка	Раководител на Сектор за урбанизам, комунални работи и заштита на животната средина
<b>Одделение за урбанизам, архитектура, градежништво и заштита на животната средина</b>			
	Чугунцалиева	Ана	Раководител на одделение за урбанизам, архитектура, градежништво и заштита на животната средина
	Баламовска Илиева	Ивана	Советник за издавање документи за градба
	Томчева	Ирена	Советник за планирање на просторот
	Ристов	Благој	Виш соработник за планирање на просторот
	Јанкулов	Илија	Администратор на е-кат шалтер
<b>Одделение за комунални работи и локални патишта</b>			
	Паласкарова	Сузана	Советник за уредување на градежно земјиште, патишта и улици
	Ѓоргиев	Благој	Советник за уредување на комунална инфраструктура
	Цуклева Анастасова	Јованка	Помлад соработник за локален сообраќај и патишта
	Ќурчиева	Викторија	Советник за комунални работи
<b>Одделение за располагање со државно градежно земјиште</b>			
	Митрова	Благица	Раководител на одделение за располагање со државно градежно земјиште
	Колев	Елена	Советник за урбанизам и заштита на животната средина

	Ивановиќ	Жарко	Самостоен референт за геодетски работи (геометар)
	Ациниколов	Ристо	Помлад соработник за изготвување решенија и договори за отуѓување на државно градежно земјиште
<b>Сектор за правни, административни и општи работи и поддршка на Градоначалник</b>			
<b>Одделение за стручно-административни и општи работи</b>			
	Ристова	Ката	Раководител на одделение за стручно-административни и општи работи
	Јанчев	Петар	Советник за информатичка технологија
	Смилков	Блашко	Виш соработник за одржување на информатичкиот систем и WEB администратор
	Динев	Ристо	Самостоен референт за општи и технички работи
	Дрланова	Рајна	Виш референт во општински центар за услуги
	Лазаров	Ристо	Виш референт во општински центар за услуги
	Урдинова	Ленче	Стенограф
	Пајдакова	Васка	Архивар
	Бејкова	Елизабета	Технички секретар за потребите на општинската администрација
	Чурлинов	Васил	Доставувач
	Ѓурова	Ѓоргина	Хигиеничар
<b>Одделение за правни работи</b>			
	Дојчинов	Митко	Раководител на одделение за правни работи
	Картов	Благој	Соработник за техничка припрема на седници на Совет
<b>Одделение за поддршка на Градоначалникот</b>			
	Гребенаков	Ѓорге	Раководител на одделение за поддршка на Градоначалникот

	Јанкуловски	Томе	Советник за протоколарни работи, систем 48 и заштита и спасување
	Ичева	Јасминка	Технички секретар на Градоначалникот
	Пеовска	Александра	Помлад соработник за координација на активностите на Градоначалникот
	Кралев	Илија	Самостоен референт за односи со јавноста
<b>Сектор за финансиски прашања</b>			
<b>Одделение за финансиски прашања</b>			
	Кичукова	Лилјана	Раководител на одделение за финансиски прашања
	Алчинова	Марија	Одговорен сметководител
	Итев	Јани	Виш соработник за јавни набавки
	Динов	Бошко	Благајник
	Тошев	Тодор	Економ на основни средства, потрошен материјал и инвентар
<b>Одделение за локални даноци и такси</b>			
	Чавдаров	Петранка	Раководител на одделение за локални даноци и такси
	Ликимова	Убавка	Самостоен референт за администрирање и утврдување на данок на наследство, подарок и промет на недвижности
	Геленчев	Игор	Проценувач на недвижен имот
	Николов	Тони	Соработник за администрирање, утврдување и присилна наплата на комунални такси
	Карагонова	Александра	Советник за администрирање, утврдување и присилна наплата на данокот на имот
<b>Сектор за јавни дејности и локален економски развој</b>			
<b>Одделение за образование</b>			
	Ризова	Катерина	Раководител на одделение за образование

	Семенакова	Александра	Советник за административни работи и евиденција на објекти на јавни институции
	Арџанлиева	Билјана	Советник за развој на образованието
	Марковска	Љубица	Помлад референт за обработка на податоци и водење на регистар на образовни институции
<b>Одделение за социјална, здравствена, детска и други заштити, култура и спорт</b>			
	Карајанова	Љубица	Раководител на одделение за социјална, здравствена, детска и други заштити, култура и спорт
	Јанчев	Петар	Помлад соработник за соработка со корисници на јавни услуги
	Карајанова Аризанова	Катарина	Виш соработник за култура и спорт
	Апостолова	Кристина	Виш референт за соработка со здруженија на граѓани од областа на културата и спортот и невладините организации
	Ангелов	Ристо	Референт за социјална, здравствена и детска заштита, култура и спорт
<b>Одделение за локален економски развој и прекугранична соработка</b>			
	Попова	Елена	Соработник за изработка на проекти
	Попова	Весна	Виш соработник за угостителство, туризам и занаетчиство
	Јованова	Драгица	Помлад соработник за изработка на проекти од областа на локален економски развој
	Аџигогова	Милица	Виш соработник за следење и подршка на локалниот економски развој
<b>Одделение за инспекциски работи - Инспекторат</b>			
	Апостолов	Димитар	Раководител на одделение за инспекциски работи
	Гелебешова	Мирјана	Овластен инспектор за патишта и патен сообраќај
	Кречев	Мито	Овластен инспектор за животна средина
	Танева-Картова	Лидија	Овластен градежен инспектор
	Дичев	Слободан	Овластен градежен инспектор

	Ристова	Ана	Комунален инспектор
	Николов	Ѓорге	Комунален редар
	Шпиров	Васил	Комунален редар
<b>Одделение за управување со човечки ресурси</b>			
	Хацикојчева	Весна	Советник за управување и координирање со човечките ресурси
<b>Територијална противпожарна единица</b>			
	Ризов	Игор	Командир на Територијална противпожарна единица
	Танев	Васил	Командир на одделение
	Делев	Драги	Командир на одделение
	Дуганов	Харалампи	Командир на одделение
	Стојков	Ристо	Командир на одделение
	Тодов	Васко	Командир на одделение
	Делев	Зоран	Командир на одделение
	Калинов	Кире	Пожарникар спасител
	Дебников	Кире	Пожарникар спасител
	Караѓорѓев	Иван	Пожарникар спасител
	Милошев	Лазар	Пожарникар спасител
	Бојев	Ѓорги	Пожарникар спасител
	Ристов	Ѓорѓи	Пожарникар спасител
	Картов	Ристо	Пожарникар спасител - извршител

	Коев	Атанас	Пожарникар спасител - извршител
	Олумчев	Страшко	Пожарникар спасител - електричар
	Спасов	Ангел	Пожарникар спасител - електричар
	Пајдаков	Александар	Пожарникар спасител - електричар
	Јованов	Дејан	Пожарникар спасител - возач
	Ѓоргиев	Димитар	Пожарникар спасител - возач
	Митков	Горан	Пожарникар спасител - возач
	Аџиниколов	Тони	Пожарникар спасител - возач
	Мижоров	Томе	Пожарникар спасител - возач